

Април 2011 Бр.114

FOREVER



MACEDONIA






FOREVER



Schloss Freihen Castle
Munich Germany



FLP Bangladesh



Scenic Snow Safaris
Jackson Hole, WY



Forever Nutraceutical, Phoenix, AZ



**FOREVER
NO LIMITS**

Бројките во 2011 ја раскажуваат историјата на ФорEVER...

ФорEVER отвори канцеларии во **3** нови држави
720.000 нови алое растенија на плантажите на ФорEVER
3 нови одморалишта на ФорEVER
AVOA произведе **30.000.000** литри гел од алое
40.000 нови пријатели на ФЛП на Фејсбук
ФорEVER претстави **4** нови производи
\$ 16.000.000 беа распределени во целиот свет како дел од профитот
Forever Giving подари **7.000** мрежи против комарци во Африка
Forever Nutraceutical произведе **504.368.000** таблети

... и продажбите во целиот свет пораснаа за 3%!





Благородно срце

Пролетта одново е тука. Ја обожавам оваа сезона. Пролетта е нов почеток, кој носи со себе свежина и безгранични можности. Ви се извинувам на вас кои живеете на јужната хемисфера и се подготвувате за почетокот на зимата, но мислам дека и вие ќе ја разберете идејата на мојата порака.

Со пролетта доаѓа и почетокот на новата Рели сезона на ФорEVER, кога имам можност да посетам толку многу од вас на регионалните средби на дистрибутери во цел свет. Токму на овие релија можам да се здобијам со преродено чувство за стремеж. Тие се можност одново да се ангажираме да изградиме бизнис кој ќе го издржи тестот на времето.

Неодамна присуствував на релијата во Северна и Јужна Америка со илјадници од вас и видов дека сте исполнети со надеж и среќа, бидејќи сте дел од нешто големо. Кога сум со вас секогаш се потсетувам дека светот е исполнет со добро.

За жал, за време на патешествијата, јас исто така читам весници и гледам ТВ програми кои ме бомбардираат со лоши вести, а списоците со проблемите на економијата и светот немаат крај. Во сегашното окружување луѓето бараат алтернативи – како за доходи, така и за своето здравје. Т.н. традиционални методи на заработување на доходи и подобрување на здравствената состојба веќе се под знак прашање, а тоа што го повторуваме веќе 33 години – дека „има алтернатива“, се прима сè посериозно со секој изминат ден. Не знам како поубедливо да истакнам, дека сега, повеќе од кога и да било, луѓето имаат потреба од вас и од тоа што можете да им го дадете преку ФорEVER.

Друга мисла која би сакал да ја споделим со вас е, дека во пролетта е лесно да чувствуваме благодарност за сончевите зраци, цветните полиња, моќните дождовни бури кои не освежуваат и детската смеа. Но толку често сме заглавени во презафатеното секојдневие, завлалеани од негативни

Претседател и главен генерален директор на ФЛП

Рекс Моган

настани, што забораваме колку многу нешта има покрај нас за кои треба да бидеме благодарни.

Ова ме потсети на приказната за кофата со песок, која одамна ја слушнав. Ако некој ми даде кофа со песок која содржи железни честички, би можел со часови да го сеам песокот со раце и најпосле да заклучам дека во него нема никакво железо. Но ако ставам магнет преку песокот во кофата, тој ќе ги привлече железните честички кои не се гледаат со голо око. На истиот начин, едно неблагодарно срце е како моите раце во песокот – не открива ништо за кое ќе биде благодарно. Додека благодарното срце е како магнет, ги привлекува железните честички – открива благодет насекаде и во сè.

Да уживаме во обновувањето во тек на пролетта и да почувствуваме благодарност за чудата на светот и животот. И истовремено ве поканувам да ја обновите вашата посветеност и да демонстрирате благодарност со тоа што ќе ги споделите со сите околу себе неверојатните можности кои сте ги откриле во ФорEVER. Како што не еднаш сум кажал – тоа е најдобрата бизнис можност на светот. Ајде заедно да се погрижиме сите тоа да го разберат!

Засекогаш Ваш,
Rex Maughan



Драги пријатели,

Резултатите кои беа публикувани во март за изминатата 2010 година уште еднаш не убедија дека има нешто навистина неверојатно во оваа компанија. Нешто нетрадиционално, кое понекогаш е тешко да се прифати дека е вистинито. Помислете – колку луѓе околу вас настрадаа на еден или друг

начин од економските и социјални катаклизми во минатата година? А колку мали и големи фирми загубија дел или пак целиот бизнис? Кога сме тука, ФорEVER не само што не го забави темпото на својот развој, туку и ги зголеми своите продажби во целиот свет споредено со 2009 година за 3%! Ги зголеми своите плантажи, пушти во работа нова фабрика за производство, закупи нови одморалишта, отвори нови канцеларии и им помогна на илјадници сиромашни луѓе во целиот свет. Навистина е тешко за верување!

И како при секоја позитивна и нетрадиционална појава, така и тука прифаќањето на можностите, кои ги нуди нашата компанија поминува низ три етапи. Во првата секој си вели: „Ова не може да функционира. Звучи преубаво, за да е вистина.“ Во втората етапа повеќето веќе си мислат: „Да, изгледа дека функционира, но не и за мене!“ А во третата етапа сите се натпреваруваат да раскажат: „Супер! Уште од самиот почеток знаев дека ова е неверојатна можност!“

А дали ќе стигнете до последната етапа и колку брзо тоа ќе се случи, зависи единствено од вас. Нашиот бизнис се споредува со прост систем. Дури и никогаш пред тоа да не сте се занимавале со него, брзо ќе го разберете начинот на работа и како функционира. Но и во оваа бранша како и во секоја друга, мали детали ги одвојуваат средните

резултати од навистина големиот успех. Тие детали вклучуваат неколку нешта кои не треба да ги пропуштите. На прво место е волјата да започнеш. Тој ги издвојува тие што мечтаат од успешните. Зошто проблемот на секој кој сака да постигне нешто повеќе во животот, се состои во дејствата кои водат до бараната промена. Повеќето не успеваат бидејќи никогаш не тргнуваат, не успеваат да ја надминат инерцијата и никогаш не започнуваат.

Потоа доаѓа способноста да не ги слушаме сите околу нас, кои ќе ни кажат да се откажеме. Запомнете, само вие и никој друг може да одредите дали сакате да ги исполните своите мечти.

И не на последно место се вашата желба и ангажман да ги усовршите сите неопходни инструменти за работа. Не очекувајте дека системот сам ќе работи за вас. Вложете колку е можно повеќе труд за да го усовршите начинот на претставување на бизнис идејата, компанијата, производите и можностите кои таа ги нуди на секој. Тоа направете го вие... не некој друг. Направете сами сопствен систем на работа. Не сметајте само на спонзорот, на презентациите по групи или презентациите кои ги организира фирмата. Тие сами по себе не се систем кој работи, туку само поткрепа на тоа што вие го правите. Лично стапувајте во контакт со нови луѓе, лично канете ги секој ден, лично правете секојдневни средби, разговори, презентации и обуки. И колку попрофесионално и поподготвено тоа го правите, и најважно – колку почесто го правите, толку побрзо ќе преминете низ етапите. Бизнисот ќе работи за вас, секојдневно ќе привлекувате луѓе во своите групи, ќе добивате сè повисоки и повисоки месечни бонуси и нема да имате трпение да кажете на секој човек, кого го познавате: „Да, од самиот почеток знам, дека ова е најдобрата бизнис можност во светот!“

Со љубов,
Стефан и Тања Стаеви



FOREVER



Здрави и витални во пролет

Зимата веќе замина, но последиците врз нашето здравје од неа остануваат. Сега е моментот да му дадеме поддршка на нашето тело, доколку не сакаме да паднеме во стапицата на пролетниот замор.



Што се случува во нашиот организам во зимската сезона?

Во текот на студените месеци повеќе јадеме и внесуваме потешка храна, со која нашиот систем за варење не успева да се справи. Непреработената храна се претвора во извор на токсини. Краткиот ден, недостигот од доволно движење и чист воздух исто така лошо се одразуваат врз нашето тело и често водат до наталожување на вишок килограми. Кога на сето тоа ќе ги додадеме и токсините од честата употреба на лекаства, пушење, алкохол, загадената надворешна околина и стресот, тогаш не треба да нè изненади отежнатата функција на органите кои нè го прочистуваат организмот-црниот дроб, бубрезите, дебелото црево. Постепено започнуваме да чувствуваме



нерасположение, замор, депресија, главоболки, запек, состојбата на кожата нè се влошува, а доколку продолжи процесот на таложење на токсични материји можно е да се развијат тумори, заболувања на срцето и крвните садови, хипертензија и алергии.

Појавата на различни состојби во текот на пролетниот период се должи на неколку основни причини.

- Недостиг на енергија-во нашиот организам натрупаните „резерви“ се трошат во текот на зимата, а на почетокот на пролетта нивното обновување не е доволно активно.
- Пасивност-во текот на зимските месеци човекот послабо се движи и како резултат на тоа се појавува депресија, омалаксаност, болки во мускулите и зглобовите.
- Сончева радијација-во текот на зимата таа силно се намалува, а во текот на пролетта постепено се засилува. Заедно со неа се зголемува и нашата емоционална возбуденост.
- Нагли промени во атмосферскиот притисок-тие предизвикуваат главоболки, промени на крвниот притисок и општо влошување на здравствената состојба.
- Промени на времето- наглите температурни амплитуди го подложуваат нашето тело на дополнителен стрес.
- Недостигот на витамини и минерали - предизвикува сонливост, ја намалува работоспособноста, лесен замор и намален имунитет. Тој дефицит е сериозен проблем од кој страда голем дел од населението на Европа. Според направените испитувања и анкети, резултатите за европејците се следни:

Витамини/ минерали	Дефицит
Витамин Е	100%
Витамин D	90%
Цинк	80%
Витамин В	60%
Магнезиум	60%
Бета-каротин	Просечно внесување-4мг на ден при препорачана доза од 6-15 мг.
Селен	Просечно внесување-45 мкг на ден при препорачана доза од 70-150 мкг
Јод	Просечно внесување-100 мкг на ден при препорачана доза од 50-200 мкг





Дали и вашиот организам има некаков недостаток?

Одговорете на следните прашања?

- Дали чувствувате намалена работоспособност и лесно се заморувате?
- Боледувате ли почесто од банални инфекции?
- Дали сте често растројени, со главоболки, тахикардии, нарушен сон?
- Можеби сте понервозни и депресивни?
- Имате ли намалена меморија, тешко носите одлуки?
- Дали вашата кожа е сува, страдате од косопад, ви се кршат ли ноктите?
- Дали непцата ви крварат, дали лесно ви се појавуваат модрици?
- Дали тешко се адаптирате на температурните промени и студ?
- Можеби чувствувате голема привлечност кон слатката храна, алкохол или кафе?

Имате ли чувство дека сте станале понеучливи?

Доколку сте одговориле позитивно само на неколку од овие прашања, значи дека телото ви праќа сигнали дека страда од недостиг или отсуство на важни биолошко-активни материи.

Како да го олесните преодот од зимската кон летната сезона?

Можете навремено да се подготвите за пролетниот замор, со тоа што навреме ќе го обезбедите енергетскиот прилив преку правилен режим на исхрана. Еве неколку препораки.

● Пијте најмалку по два литра вода на ден-внесувањето на течности допринесува за исфрлање на натрупаните токсини. Одлична алтернатива на вода е ароматичниот **Aloe Blossom Herbal Tea** (код: 200) на ФорEVER. Тој не ве оптоварува со излишни калории и може пријатно да го исполни вашето секојдневие.

● Конзумирајте повеќе овошје и зеленчук-со доаѓањето на пролетта се зголемува и понудата од свежо овошје и зеленчук. Тие можат да ви обезбедат свежина и енергија, но за жал квалитетот на таа храна во последно време носи и ризици од

дополнително оптоварување на телото со штетни хемиски материи. На помош ви доаѓаат производите на ФЛП- **Aloe Vera Gel** (код:015), **Nature's 18** (код: 271) и **Fields of Greens** (код: 068) кои ќе му ги достават сите неопходни витамини, минерали и антиоксиданти на вашиот организам. Заменете го шеќерот и слатките артикли со мед-во текот на зимата имаме потреба од јаглени хидрати, за да го компензираме недостигот на енергија и да го подигнеме нивото на нашето расположение. Сега е моментот да им се заврти грб на колачите, бонбоните и чоколадите, и истите да ги замениме со природни производи од пчелната кошница кои ви ги предлага ФорEVER. **Bee Honey** (код: 207) секогаш ви стои на располагање кога имате потреба од засладување. **Royal Jelly** (код: 036) и **Bee Pollen** (код: 026) ќе ве исполнат со виталност и добро расположение.

● Јадете почесто и тоа мали порции за стабилно одржување на крвниот шеќер и да немате енергетски падови. Во тој режим многу ќе ви помогнат шејковите на ФЛП **Forever Lite** (код: 019-ванила и 021-чоколадо) и **Forever Lite Ultra** (код:237-ванила и 266-чоколадо), како и слаткиот **Fast Break Bar** (код: 267). За да ви се намали апетитот, а воедно и да ви помогне во процесот на размена на материите можете да сметате на **Garcinia Plus** (код: 071).

● Внесувајте доволно витамини B12, B6, B1, B2, C и D и магнезиум. Користете ги **Nature-Min** (код: 037), **Gin-Chia** (код: 047) и **Forever Calcium** (код: 206).

● За да имате повеќе енергија и да го победите пролетниот замор, потребно ви е добро расположение.

Насмевнете се со **A-Beta-CarE** (код: 54) и **B12 Plus** (код: 188).

Пролета е најдобрата сезона за прочистување на организмот

Прочистувањето е ефикасно кога неговото делување врз организмот продолжува неколку месеци. Тоа може да се оствари со растеретени денови и внесување храна со висока содржина на витамини, минерални соли, фибри и други активни материи. Дobar избор за регенерирање на енергијата е програмата на ФЛП **Clean 9**. Крајниот резултат од прочистувањето е зголемена виталност, тонус, оптимална тежина и подобар изглед.





FOREVER



SUCCESS DAY 26.03.2011





FOREVER



**11-ти
роденден
на ФЛП
Македонија**





FOREVER



РАСПОРЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ГРУПИ

Презентациите се одржуваат во Сала за презентации во канцелариите на ФЛП

■ **Секој понеделник: Мери Џајковска-Супервизор**
Почеток: 18:00 часот

■ **Секој вторник: Дејан Брсакоски-Менаџер**
Почеток: 17:00 часот

■ **Секоја среда: Вера Златковска-Менаџер**
Почеток: 17:30 часот

■ **Секој четврток: Катерина Трајчевска-Менаџер**
Почеток: 17:00 часот
Славица Донакова-Менаџер
Почеток: 18:00 часот

■ **Секој петок: Александар Апел - Менаџер**
Почеток: 18:00 часот

Алое Ден

28.04.2011 - четврток

Хотел Порта
Почеток: 18:30

ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАША АДРЕСА ПО БРЗА ПОШТА!!

Како да порачате:

Испратете ја вашата порачка по факс до ФЛП Скопје (02/2465826) или по имеил: flp@t-home.mk или на тел: 02/2465846.

Наведете ги следните податоци: име и презиме, точна адреса и телефон, вашиот дистрибутерски код, кодови и количини на производи кои ги порачувате.

По извршената уплата, испратете копија од вирманот по факс, или по имеил.

Уплатата ја вршите по корист на: Форевър Ливинг Скопје

жиро с-ка: 200000875245639

Стопанска Банка-Скопје

Во цел на дознака наведете го бројот на фактурата кој ќе го добиете од ФЛП.

Поштарината ја плаќате лично при достава на пратката.

Квалификации за март 2011

ТОП 10 - НЕМЕНАЏЕРСКИ БОДОВИ

1. Вера Златковска
2. Др.Снежана Контра
3. Др.Роза Гелевска
4. Гордана Трајковска
5. Катерина Трајчевска
6. Слафко Михајловски
7. Младен Димовски
8. Славица Донакова
9. Др.Билјана Ефтимова
10. Александар Апел

ТОП 10 - Вкупен обем

1. Кирил Дрзманоски
2. Слафко Михајловски
3. Вера Златковска
4. Др.Снежана Контра
5. Славица Донакова
6. Катерина Трајчевска
7. Др.Роза Гелевска
8. Гордана Трајковска
9. Зорка Малинова
10. Младен Димовски

Квалификации за март 2011

Супервизори

1. Др.Билјана и Драган Ефтимови – Свети Николе
2. Исени Зеца и Фатмира – Бујановац, Србија



Асистент Супервизори

1. Алексоска Сашка – Куманово
2. Атанасовска Татјана – Скопје
3. Блажевска Анета – Скопје

4. Василевски Јовица – Скопје
5. Влаховиќ Виолета – Скопје
6. Георгиевска Весна – Скопје
7. Димитријевски Оливера и Зоран – Скопје
8. Димовски Стевица и Александар – Скопје
9. Додевски Видан и Додевска Илиевска Адријана – Куманово
10. Ивановски Даниела и Орданчо – Скопје
11. Јованчеви Лилјана и Тихомир – Свети Николе
12. Кировски Мери и Мирче – Велес
13. Маџови Слафана и Јованче – Свети Николе
14. Милосковска Весна – Скопје
15. Панковски Милан – Скопје
16. Павловски Дејанчо – Пробиштип
17. Петрови Снежана и Горан – Свети Николе
18. Поп Томови Зоран и Виолета – Штип
19. Ристовски Соња и Зоран – Скопје
20. Таневски Нада и Петре – Скопје
21. Тодоровиќ Елка и Љубомир – Куманово
22. Точеви Стојан и Бети – Штип
23. Трпевски Рајна и Трајко – Скопје
24. Трпевска Наташа – Скопје
25. Цветковски Снежана и Дарко – Струмица
26. Шабани Мевлуде и Илир – Скопје


ПРОМОЦИЈА!

За еден купен производ Mask Powder
(код:045), добивате два.
Количините се ограничени!

**Посетете ја нашата Facebook страница
Flp Macedonia и бидете во тек со
актуелните настани и промоции!**

НОВО!!!

Излегоа од печат новите:
“Каталог на производи 2011”
“Џебна презентација” и
Флаер - “Додатоци во исхраната за секогo”



FOREVER LIVING PRODUCTS - MAKEDONIJA

www.foreverliving.com

ул. Владимир Комаров бб, 1000 Скопје, Р. Македонија;

тел: +389 (0)2 2465846, 2465815;

факс: +389 (0)2 2465826; e-mail: flp@t-home.mk

Содржината на оваа публикација е наменета исклучиво за едукативни цели, а не како трговско средство или материјал поврзан со продажба. За да се избегне вадење на овие информации од контекст, не се препорачува копирање или вадење на дел од публикацијата без претходна дозвола од ФЛП Македонија. Консултирајте се со лекар пред употреба за медицинска цел на било кој од производите.